



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издање на српскохрватски односно на хрватскосрпски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата и посебни издања 101-13-602-32, за огласи 101-13-602-31.

Среда, 17 јуни 1964

БЕЛГРАД

БРОЈ 25

ГОД. XX

Цена на овој број е 75.— дин. — Претплата за 1964 година изнесува 2.500.— дин., а за странство 3.500 динари. — Редакција: Улица Јована Ристича бр. 1. Пошт. фах 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 51-661; Служба за претплата 51-732 и Продавница служба 51-671.

341.

Врз основа на членот 77 став 3 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ПАТНИТЕ И ДРУГИТЕ ТРОШОЦИ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1

Во Уредбата за надоместоците на патните и другите трошоци на јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/60, 15/61, 24/61 и 16/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/63 и 30/63) во членот 9 ст. 4 и 5 се менуваат и гласат:

„Патнички автомобил може да се користи на службено патување ако е тоа неопходно за извршување на службената работа.

На службениците кои на службено патување користат сопствено моторно возило на име трошоци на превозот им се признава надоместок во височина на превозните трошоци за воз или друго превозно средство што ќе го определи старешината на органот.“

По ставот 5 се додаваат три нови става, кои гласат:

„На функционерите на сојузните органи кои на службено патување користат сопствен патнички автомобил, а кои имаат право на паушален паричен надоместок за користење на сопствениот патнички автомобил при вршење на службената должност, им припаѓа надоместок на превозните трошоци според бројот на минатите километри. Износот на надоместокот за минат километар на службено патување го определува сојузниот секретар за буџет и организација на управата.

Одредбата на ставот 6 од овој член се применува и кога функционер на државен орган во републиките што има право на паушален паричен надоместок за користење на сопствен патнички автомобил при вршење на службената должност го користи сопствениот патнички автомобил на службено патување. Износот на надоместокот за минат километар на службено патување го определува надлежниот републички орган.

Дневницата на службениците и функционерите од ст. 5 до 7 на овој член се определува според времето што е потребно службеното патување да се изврши со железница односно брод или автобус, ако не постои можност да се користи железница.“

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 84

8 април 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

342.

Врз основа на членот 77 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), во врска со членот 21 од Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ НА ПАТНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СТРУЧНИТЕ СОВЕТИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

1. На претседателите и членовите на стручните совети од членот 21 на Законот за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет (во понатамошниот текст: членовите на советот) кога по покана патуваат заради учествување на седници на советот чии членови се или заради извршување други задачи, им припаѓа дневница за службено патување во износ од 4.000 динари.

Надоместокот од ставот 1 на оваа точка се пресметува на начинот пропишан во членот 21 ст. 1 и 2 на Уредбата за надоместоците на патните и другите трошоци на јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/60, 15/61, 24/61 и 16/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/63 и 30/63).

2. На службено патување членовите на советот можат да користат прва класа на воз односно прва класа на брод или друго годно средство на јавниот сообраќај (авион, автобус) како и кола за спиење.

Ако член на советот за доаѓање на седница на советот или за враќање од седница на советот користи сопствен патнички автомобил, нему му припаѓа надоместок во вид на километража во износ од 50 динари за секој минат километар во обата правца. Овој надоместок му припаѓа на членот на советот и кога користи сопствен патнички автомобил за извршување на други задачи во врска со работата на стручниот совет чиј член е тој.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 82

10 јуни 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател

Петар Стамболиќ, с. р.

343.

Врз основа на членот 61 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ВРШЕЊЕ РАБОТИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ НА СТОКИ ВО МАЛОГРАНИЧНИОТ СТОКОВЕН ПРОМЕТ

1. Како малограничен стоковен промет, во смисла на оваа одлука, се подразбира прометот на

стоки што се врши во пограничното подрачје, врз основа на меѓудржавна спогодба склучена помеѓу Југославија и односната соседна држава со која спогодба се регулира прометот на стоки во тоа подрачје.

Не се смета како малограничен стоковен промет, во смисла на оваа одлука, преносот на стоки и други материјали што го вршат лицата настанети во определено погранично подрачје за своите лични потреби, и тоа од оние видови и во оној обем што за тие цели се определени, како и преносот на производи што двосопствениците ги пренесуваат од своите имоти, а во согласност со меѓудржавна спогодба за малограничниот промет на лица склучена помеѓу Југославија и односната соседна држава.

2. Како погранично подрачје на малограничниот стоковен промет, во смисла на оваа одлука, се подразбира областа определена со меѓудржавната спогодба, а ако не е определена со таа спогодба, областа што потписничките на спогодбата ќе ја определат секоја за својата територија. Областа на пограничното подрачје за дел од територијата на Југославија ја определува Сојузниот извршен совет односно органот што тој ќе го овласти.

3. Во малограничниот стоковен промет можат да се извозуваат и да се увозуваат стоки што се предвидени во меѓудржавната спогодба, под условите што се определени со таа спогодба.

По исклучок од ставот 1 на оваа точка, во малограничниот стоковен промет можат да се извозуваат и да се увозуваат и стоки што не се предвидени во меѓудржавната спогодба, ако за нив сојузниот секретар за надворешна трговија утврди посебна листа или издаде посебно одобрение.

4. Работи на извоз и увоз на стоки во малограничниот стоковен промет можат да вршат трговските стопански организации чиј исклучив предмет на работење е вршење работи на извоз и увоз на стоки во малограничниот стоковен промет и кои за тоа ќе се запишат во регистарот, како и производствените стопански организации чие седиште односно погон со самостојна пресметка на доходот е на подрачјето на малограничниот стоковен промет, а кои се запишани во регистарот за вршење работи на извоз и увоз на стоки или кои за тоа ќе добијат посебно одобрение во смисла на членот 56 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство.

Работи на извоз и увоз на стоки во малограничниот стоковен промет, покрај стопанските организации од ставот 1 на оваа точка, можат да вршат и производствените стопански организации чие седиште односно погон со самостојна пресметка на доходот е на подрачјето на тој промет, ако се запишат во регистарот само за вршење работи на извоз и увоз на стоки во малограничниот стоковен промет. Овие производствени стопански организации можат да вршат работи на извоз и увоз на стоки во малограничниот стоковен промет само во рамките на својата производствена дејност, а во согласност со членот 55 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство.

5. Стопанските организации што вршат работи на извоз и увоз на стоки во малограничниот стоковен промет се должни, во рамките на републичката стопанска комора, да се договараат за распределба на контингентот на стоки утврден за малограничниот стоковен промет. Ако стопанските организации не постигнат спогодба, распределбата на контингентот ќе ја изврши републичкиот орган на управата надлежен за работите на трговијата, во согласност со важечките прописи.

Ако не постигнат спогодба стопански организации од териториите на две или повеќе републики, распределбата ќе ја извршат спогодбено соодветните републички органи на управата надлежни за работите на трговијата, а ако овие органи не постигнат спогодба, распределбата ќе ја изврши Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

6. Стопанската организација која во смисла на членот 59 став 3 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство ѝ го доверила извозот или увозот на определен вид стоки за една определена земја на една од трговските стопански организации запишани во регистарот за вршење работи на извоз и увоз на стоки, може работите на извоз односно увоз на тој вид стоки ако тие се извозуваат или се увозуваат во рамките на малограничниот стоковен промет со таа држава да ѝ ги довери и на некоја од трговските стопански организации запишани во регистарот за вршење работи на извоз и увоз на стоки во малограничниот стоковен промет.

7. За да се усогласат извозот и увозот на стоки во малограничниот стоковен промет со редовната стоковна размена со соседната држава во рамките на важечката меѓудржавна спогодба, стопанските организации што вршат работи на извоз и увоз на стоки во малограничниот стоковен промет и стопанските организации што вршат работи на извоз и увоз на стоки со таа држава се должни да соработуваат меѓусебно, особено во поглед на цените и сл., на еден од начините за соработка предвидени во чланот 107 на Законот за прометот на стоки и услуги со странство. Оваа соработка стопанските организации ќе ја остваруваат првенствено преку надлежните републички стопански комори.

8. Усогласувањето на работите на извоз и увоз на стоки во малограничниот стоковен промет ќе го врши координациониот одбор при надлежната републичка комора, што го сочинуваат претставници на стопанските организации запишани во регистарот за вршење работи на извоз и увоз на стоки во малограничниот стоковен промет, на заинтересираните околиски стопански комори и на надлежната републичка комора.

9. Стопанските организации овластени за вршење работи на извоз и увоз на стоки во малограничниот стоковен промет можат со странските фирми што го вршат тој промет да склучуваат договори за индустриско-техничка соработка заради унапредување на тој промет и подобрување структурата на стоковната размена во тој промет.

При остварувањето на соработката од ставот 1 на оваа точка стопанските организации се должни да се придржуваат кон одредбите склучени со меѓудржавната спогодба за малограничен стоковен промет и кон меѓудржавните спогодби за индустриско-техничка соработка.

10. Покрај одредбите од оваа одлука, на работите на извоз и увоз на стоки во малограничниот стоковен промет се применуваат и другите важечки надворешнотрговски девизни и други прописи со кои се регулира вршењето на работите на извоз и увоз на стоки (контингенти, дозволи и сл.), како и прописите за контролата на квалитетот на стоките, за фитопатолошкиот и ветеринарниот преглед и други слични прописи.

11. Плаќањето односно наплатата на увезените односно извезените стоки во рамките на малограничниот стоковен промет се врши на начинот определен со меѓудржавната спогодба, а ако со таа спогодба тоа не е регулирано — според прописите што важат во државата потписничка на спогодбата.

12. Се овластува сојузниот секретар за надворешна трговија да може да презема потребни мерки заради извршување на склучените меѓудржавни спогодби со кои се регулира малограничниот стоковен промет помеѓу определени погранични подрачја.

13. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 85

13 мај 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

344.

Врз основа на членот 47 став 1 точка 1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ НАЈВИСОКИ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ

1. Престануваат да важат определените највисоки продажни цени за:

- 1) каустична сода,
- 2) калцинирана сода,
- 3) азотна киселина 42%Be,
- 4) амониум нитрат 34%N,
- 5) лекови готови и лековити супстанции,
- 6) цемент,
- 7) дрвесина и целулоза,
- 8) рото-хартија,
- 9) натрон-хартија и натрон-вреќи,
- 10) цел-влакно и вештачка свила,
- 11) сточна храна од индустриско потекло.

2. Аптеките ги формираат цените на лековите во продажба на мало и на аптекарските услуги калкулативно, врз основа на набавната цена, трошоците на превозот и трошоците на прометот.

Трошоците на прометот ги утврдува советот на аптеката во согласност со општинскиот орган на управата надлежен за работите на цените и со општинскиот орган на управата надлежен за работите на народното здравје, на чие подрачје е седиштето на аптеката.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат:

1) одредбите под 9 и 10 на точката I од Одлуката за определување највисоките продажни цени за определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54);

2) одредбите под 13 и 14 на точката I од Одлуката за определување највисоките продажни цени за определени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/56);

3) точката 4а од Одлуката за определување на највисоките продажни цени за одделни производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 9/61 и 12/61);

4) Наредбата за начинот на формирање на продажните цени на лековите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/61);

5) Наредбата за определување на највисоките продажни цени на определени лекови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/63, 35/63, 5/64 и 16/64);

6) Одлуката за определување на највисоките продажни цени за одделни видови цемент („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/60 и 31/60);

7) Одлуката за определување на највисоките продажни цени за дрвесина и целулоза („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63);

8) Одлуката за определување највисоки продажни цени за рото-хартија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/57);

9) одредбите под 8 до 11 на ставот I од точката I на Одлуката за определување на највисоките продажни цени за одделни производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58);

10) Одлуката за определување на највисоките продажни цени за вискозна целулоза, цел-влакно и вештачка свила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/61);

11) Наредбата за утврдување на паритетните највисоки продажни цени за одделни сортименти на цел-влакно и вештачка свила („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/61 и 6/63);

12) Одлуката за определување на највисоките продажни цени на сточната храна од индустриско потекло („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/60, 40/61 и 22/62);

13) Одлуката за највисоките продажни цени за соина сачма и соини погачи од соја од родот на 1964 година и наредните години („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/64).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 78

3 јуни 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Петар Стамболиќ, с. р.

345.

Врз основа на членот 47 став 1 точка 1 од Законот за стопанско-планските мерки во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/63), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ЦЕНАТА НА ПЛАТИНАТА

1. Цената на платината се утврдува на 3.000.000 динари за еден килограм чиста платина.

2. При купување и продажба на платина Народната банка е овластена да наплатува вообичаена банкарска провизија.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Наредбата за утврдување цената на платината и иридиумот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/56).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 80

6 јуни 1964 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател

Петар Стамболиќ, с. р.

346.

Врз основа на членот 2 од Уредбата за стопанските претпријатија што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53, 30/54, 36/55 и 1/57), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА БРИШЕЊЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО „КВАЛИТЕТ“ — НОВИ САД ОД СПИСОКОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ШТО ПРОИЗВЕДУВААТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРЕБИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

1. Претпријатието за изработка на офицерски и цивилни облека, рубелини и обувки „Квалитет“ — Нови Сад, што е со Решението на Сојузниот извршен совет Р. п. бр. 76/68 од 6 февруари 1954 година, определено како претпријатие за кое важат одредбите на Уредбата за стопанските претпријатија што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија, се брише од списокот на претпријатијата на кои се применуваат одредбите на таа уредба.

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 81
6 јуни 1964 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател

Петар Стамболиќ. с. р.

347.

Врз основа на точката 6 од Одлуката за определување премија за добитокот во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/64 и 17/64), во согласност со сојузниот секретар за трговија и со сојузниот секретар за финансии, а во спогодба со републичките стопански комори во поглед на точката 5а, ст. 9 до 11 од Наредбата за примена на Одлуката за определување премија за добитокот во 1964 година, сојузниот секретар за земјоделство и шумарство издава

НАРЕДБА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРЕМИЈА ЗА ДОБИТОКОТ ВО 1964 ГОДИНА

1. Во Наредбата за примена на Одлуката за определување премија за добитокот во 1964 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/64) во точката 1 став 2 под 2 на крајот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „а телињата од точката 1 став 1 оддел Б под 1, 4 и 7 на Одлуката најмалку два месеца.“

2. Во точката 2 став 1 на крајот точката се заменува со записка и се додаваат зборовите: „а за телињата од точката 1 став 1 оддел Б под 1, 4 и 7 на Одлуката најдоцна на два месеца.“

3. Во точката 3 став 2 на крајот на одредбата под 6 точката се заменува со точка и записка и се додаваат три нови одредби, кои гласат:

„7) од одредбата под 7: за I класа — тежината да изнесува најмалку 75 kg жива мера по парче машки и 65 kg женски грла и рандманот да е најмалку 54%, а за II класа — тежината да изнесува најмалку 70 kg жива мера по парче машки и 60 kg женски грла и рандманот да е најмалку 52%;

8) од одредбата под 8: за I класа — тежината да изнесува најмалку 200 kg жива мера по парче машки и 180 kg женски грла и рандманот да е најмалку 52%, а за II класа — тежината да изнесува најмалку 200 kg жива мера по парче машки и 180 kg женски грла и рандманот да е најмалку 48%;

9) од одредбата под 9: за I класа — тежината да изнесува најмалку 250 kg жива мера по парче машки и 200 kg женски грла и рандманот да е најмалку 50%, а за II класа — тежината да изнесува најмалку 250 kg жива мера по парче машки и 200 kg женски грла и рандманот да е најмалку 48%.“

4. По точката 5 се додава нова точка 5а, која гласи:

„5а. Корисниците на премијата од точката 1 на Одлуката имаат право на премија за згоени пилиња „бројлери“ од точката 1 став 1 оддел В на Одлуката, што произлегуваат:

1) од сопствен запат;
2) од набавка заради гоеење во сопствено гоилиште, или гоеење во кооперација со индивидуални земјоделски производители, ако згоените пилиња „бројлери“ поминале во гоеење најмалку 50 дена.

Премијата може да се оствари само за згоени пилиња „бројлери“ од месести или комбинирани соеви што не се постари од 90 дена.

Корисникот на премијата има право на премија за згоени пилиња „бројлери“ од сопствен запат ако има обезбедено:

1) стручна служба за селекција и производство на пилиња;

2) современа опрема за производство на згоени пилиња „бројлери“ и стручен кадар за здравствена заштита на пилињата „бројлери“.

Корисникот на премијата има право на премија за згоени пилиња „бројлери“ што произлегуваат од набавка заради гоеење во сопствено гоилиште само ако е набавката извршена кај оние продавачи што го исполнуваат условот од одредбата под 1 на ставот 3 од оваа точка. Како набавка на пилиња заради гоеење во сопствено гоилиште или во кооперација се смета и набавката на јајца заради производство на згоени пилиња „бројлери“.

Корисникот на премијата има право на премија за згоени пилиња „бројлери“ што произлегуваат од гоеење во кооперација ако со договор се обврзал да ги снабдува кооперантите со пилиња од месести или комбинирани соеви за производство на згоени пилиња „бројлери“ и со соодветна концентрирана храна за гоеење пилиња и да обезбеди стручна служба, здравствена заштита и современо производство на тие пилиња.

Квалитетот на згоените пилиња „бројлери“ го утврдуваат ветеринари или зоотехничари на ветеринарна, сточарска или земјоделска станица при испораката во местото каде што се врши преземањето или ветеринарни инспектори при кланиците, за што издаваат потврда.

Потврдата од ставот 6 на оваа точка мора да ги содржи следните податоци: број на парчиња на згоените пилиња „бројлери“ и нивна вкупна тежина, дека тежината на згоените пилиња „бројлери“ за I и II класа изнесува најмалку 1 kg а најмногу 1,7 kg жива мера по парче и дека тие пилиња да се здрави, без телесни недостатоци и оштетувања.

Кон барањето за премија за згоени пилиња „бројлери“ корисникот на премијата прилага:

1) фактура односно копија на фактурата, која мора да содржи број на пилиња, нивна вкупна тежина и дека се од месест или комбиниран сој;

2) своја потврда потпишана од директорот односно управникот и шефот на сметководството дека згоените пилиња произлегуваат од сопствен запат односно од набавка заради гоеење во сопствено гоилиште или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, како и дека тие пилиња не се постари од 90 дена;

3) потврда од ветеринарниот инспектор при кланицата дека згоените пилиња се закљани;

4) потврда на органот од ставот 6 на оваа точка за квалитетот на згоените пилиња;

5) доказ за испораката на згоените пилиња;

6) пресметка на премијата.

Кога се поднесува барање за премија за згоени пилиња од сопствен запат, кон барањето мора да му се приложи и потврда од републичката стопанска комора дека корисникот на премијата ги исполнува условите од ставот 3 на оваа точка.

Кога се поднесува барање за премија за згоени пилиња што произлегуваат од пилиња набавени заради гоеење во сопствено гоилиште или од јајца набавени заради производство на пилиња за гоеење, кон барањето се прилага и потврда од републичката стопанска комора дека продавачот на пилињата за гоеење односно на јајцата ги исполнува условите од одредбата под 1 на ставот 3 од оваа точка, како и потврда од корисникот на премијата потпишана од директорот односно управникот дека пилињата поминале во гоеење најмалку 50 дена.

Кога се поднесува барање за премија за пилиња згоени во кооперација со индивидуални земјоделски производители, кон барањето се прилага и потврда од републичката стопанска комора дека корисникот на премијата односно производителот на пилињата за гоеење или на јајцата ги исполнува условите од ставот 3 на оваа точка, договорот за гоеење на пилиња склучен со индивидуалниот земјоделски производител и потврда потпишана од директорот односно управникот дека пилињата поминале во гоеење најмалку 50 дена.

Ако корисникот на премијата поднесува барање за премија за згоени пилиња преработени во сопствен погон а пресметувањето не се врши по пат на фактура, тој кон барањето за премија прилага, наместо фактура, потврда потпишана од директорот односно управникот и шефот на сметководството, дека згоените пилиња ги преработил во свој погон и дека тие произлегуваат од месести или комбинирани соеви. Оваа потврда мора да ги содржи сите елементи што мора да ги содржи фактурата (став 8 под 1).“

5. За остварување на премијата за згоени помлади јунчиња од сојот буша и за згоени постари јунчиња — млади говеда од сојот буша (точка 1 став 1 оддел Б под 8 и 9 на Одлуката) продадени и испорачани од 22 април до 30 септември 1964 година во потврдата од точката 5 став 1 под 2 на Наредбата за примена на Одлуката за определување премија за добитокот во 1964 година не се внесува клаузула дека добитокот поминал во гоеење најмалку 3 месеци, ниту се поднесува препис на регистрираниот договор за гоеење добиток во кооперација.

За остварување на премијата за згоени телиња од точката 1 став 1 оддел Б под 7 односно за згоени пилиња „бројлери“ од точката 1 став 1 оддел В на Одлуката, продадени и испорачани од 22 април до 31 август 1964 година во потврдата од точката 5 став 1 под 2 на Наредбата за примена на Одлуката за определување премија за добитокот во 1964 година не се внесува клаузула дека телињата поминале во гоеење најмалку 2 месеца, не се прилага потврдата од точката 5а ст. 10 и 11 од таа наредба дека пилињата поминале во гоеење најмалку 50 дена, ниту се поднесува договорот од ставот 11 на истата точка за гоеење пилиња склучен со индивидуален земјоделски производител ниту препис на регистрираниот договор за гоеење телиња во кооперација.

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 443-93

11 јуни 1964 година

Белград

Сојузен секретар
за земјоделство и шумарство,
Јоже Инголич, с. р.

348.

Врз основа на членот 4 став 2 од Уредбата за Сојузниот завод за цени („Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/62), сојузниот секретар за општи стопански работи издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ШТО СЕ ОПФАКААТ СО КОНТРОЛАТА НА ЦЕНИТЕ

1. Во списокот на производите и услугите што се опфаќаат со контролата на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/63, 2/64 и 16/64) во одделот I се вршат следните измени и дополненија:

1) во гранката 113 одредбите под 1 до 3 се бришат;

2) во гранката 116 одредбите под 2, 3, 4 и 6 се менуваат и гласат:

„2) огноотпорен материјал

3) високо огноотпорни производи

4) садови од порцелан

5) шишиња за масло, млеко и овошни сокови; тегли за индустријата на конзерви“;

3) во гранката 117 одредбите под 13, 14, 18 и 20 се бришат, а одредбите под 3, 8, 12, 16, 17 и 22 се менуваат и гласат:

„3) брукче од жица, обични

8) машини работилници за обработка на метал и дрво; предилнички машини и разбои за текстилна индустрија

12) патнички автомобили, камионети, камиони, приколички

16) садови емајлирани

17) прибор за јадење, од не'рџосувачки челик

22) делови и склопови на оние производи од гранката

117 што се опфатени со контрола на цените“;

4) во гранката 119 одредбите под 2, 14, 15 и 16 се бришат, а одредбите под 1, 5, 7, 8 и 17 се менуваат и гласат:

„1) асинхронни мотори до 70 kW

5) сијалици за јака струја: нормални стандардни до 200 V

7) електрични шпорети

8) електрични ладилници: фрижидери до 200 l

17) делови и склопови на оние производи од гранката 119 што се опфатени со контрола на цените“;

5) во гранката 120 одредбата под 22 се брише, а одредбите под 3, 12 и 21 се менуваат и гласат:

„3) натриум хидроксид — каустична сода, од сите видови

12) вештачки смоли

21) експлозивни и барути за потребите на рударството и градежништвото“.

По одредбата под 22 се додаваат седум нови одредби, кои гласат:

„23) азотна киселина

24) амониум нитрат

25) натриум карбонат (калцинирана сода)

26) анхидрид на фтална киселина

27) туткал кожен и коскен

28) фармацевтски сировини и готови лекови (од домашно производство и увоз)

29) синтетски лепила“;

6) во гранката 121 одредбата под 1 се менува и гласи:

„1) азбестно-цементни покривни материјали“.

По одредбата под 4 се додава нова одредба под 5, која гласи:

„5) цемент“;

7) во гранката 121 одредбите под 2 до 4 се бришат;

8) во гранката 122 одредбата под 10 се менува и гласи:

„10) куќен намештај кој се продава преку трговската мрежа“;

9) во гранката 123 одредбите под 1 до 13 се заменуваат со 5 нови одредби, кои гласат:

„1) дрвесина

2) целулоза

3) сите видови хартија, картон и лепенка

4) натрон-вреќи

5) тетратки“;

10) во гранката 124 одредбите под 1 до 16 се заменуваат со 8 нови одредби, кои гласат:

„1) цел-влакно и вештачка свила

2) камцуг

3) сите видови предиво

4) памучни ткаенини

5) волнени ткаенини

6) ткаенини од цел-влакно

7) ткаенини од синтетични предива

8) ткаенини од вештачка свила“;

11) во гранката 125 одредбата под 5 се менува и гласи:

„5) чевли и сандали, со кожен и гумен фон“;

12) во гранката 126 одредбите под 2 и 3 се бришат;

13) во гранката 127 одредбите под 1, 2, 3, 4, 11, 12 и 13 се бришат;

14) во гранката 127 одредбата под 5 се брише;

15) во гранката 127 по одредбата под 13 се додава нова одредба под 14, која гласи:

„14) сточна храна од индустриско потекло“;

16) во гранката 129 одредбата под 2 се менува и гласи:

„2) цигари“.

2. Одредбите на точката 1 под 7 и 13 од оваа наредба ќе се применуваат од денот кога производите наведени во тие одредби врз основа на републичките прописи ќе бидат опфатени со контролата на цените во производството што ја вршат републичките заводи за цени.

Одредбата на точката 1 под 15 од оваа наредба, доколку се однесува на трици, ќе се применува до денот кога триците врз основа на републичките прописи ќе бидат опфатени со контролата на цените во производството што ја вршат републичките заводи за цени.

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 767/1
5 јуни 1964 година
Белград

Сојузен секретар
за општи стопански работи,
Хакија Поздерац, с. р.

349.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА НА ГУМА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Дозволен отстапувања на мерите на гумени производ — — — — JUS G.A1.100
Производи од гума. Гумени превлеки за валци — — — — JUS G.C4.071

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 септември 1964 година.

4. Југословенскиот стандард Гумени превлаки за цилиндри — JUS G.C4.071, донесен со Решението за југословенските стандарди за производи од гума („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/54), престанува да важи.

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова решение престанува да важи на 1 септември 1964 година.

Бр. 24-4015
1 јуни 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. **Славољуб Виторовиќ, с. р.**

350.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВЕТЕРИНАРНИ БИОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Ветеринарни биолошки препарати:

Жива вакцина на чума кај свињите (лапинизиран вирус на чумата кај свињите — лиофилизиран) — — JUS H.H3.121

Серум против антракс (бедреница, прострел) — — — — — JUS H.H3.140

Серум против шушкавец и парашушкавец — — — — — JUS H.H3.160

Вакцина на шушкавец и парашушкавец (адсорбат) — — — — JUS H.H3.161

Серум против пастерелоза (колера кај живината, зараза кај свињите и др.) JUS H.H3.170

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 ноември 1964 година.

Бр. 19-4012
1 јуни 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. **Славољуб Виторовиќ, с. р.**

351.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ВЕНТИЛИ ЗА ПНЕВМАТИЦИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Вентил за пневматици:

Игла на вентилот, проврт на телото на вентилот, капче на вентилот за внатрешни гуми за автомобили — JUS M.C5.921

Вентил за внатрешни гуми на велосипед — — — — — JUS M.C5.925

Вентил со метална стапалка за внатрешни гуми на моторцикл — — JUS M.C5.927

Свиткуван вентил 86° со гумена стапалка за внатрешни гуми на автомобил — — — — — JUS M.C5.936

Вентил со гумена стапалка за внатрешни гуми на трактор — — — JUS M.C5.942

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 септември 1964 година.

Бр. 14-4013
1 јуни 1964 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. **Славољуб Виторовиќ, с. р.**

352.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТРКАЛАЧКИ ЛАГЕРИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Тркалачки лагери. Моќ за носење и век на тркалачките лагери:

Постапка за пресметување на динамичката моќ за носење и на векот на прстенестите куглични лагери — — JUS M.C3.857

Постапка за пресметување на динамичката моќ за носење и на векот на прстенестите валчести лагери — — JUS M.C3.858

Постапка за пресметување на динамичката моќ за носење и на векот на валместите куглични лагери — — JUS M.C3.859

Постапка за пресметување на динамичката моќ за носење и на векот на валместите валчести лагери — — JUS M.C3.860

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 септември 1964 година.

Бр. 14-4014

1 јуни 1964 година

Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.

353.

Врз основа на членот 63 став 3 точка 4 од Законот за банките („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/61, 30/62 и 53/62), Управниот одбор на Југословенската инвестициона банка утврдува

УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ СО КОИ ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА КЕ УЧЕСТВУВА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИЗГРАДБАТА НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И СУЩЕЊЕ НА ЈАГЛЕН

1. Југословенската инвестициона банка (во понатамошниот текст: Банката) ќе учествува во финансирањето на проширувањето и реконструкцијата на постојните капацитети на рудниците на јаглен и на изградбата на сушилници за сушење на јаглен за потребите на црната металургија.

2. Кредитите на име на своето учество Банката ќе ги одобрува со интерес по стопата по која стопанската организација на која ѝ се одобрува кредит плаќа интерес на својот деловен фонд наголемена за 1, и со рок за враќање до 20 години.

3. Банката ќе им ги одобрува кредитите на банките на републиките и автономните покраини со непосредна погодба, посебно за проширување, реконструкција односно изградба на секој одделен објект.

4. Банката ќе ги одобрува кредитите со динамика на изградба која овозможува зголемување на

капацитетите во периодот до 1970 година заклучно, со тоа што да можат да се одобрат и кредити за изградба на преодни капацитети кои ќе дадат производство во 1971 година.

Кредитите за изградба на сушилници на јаглен Банката ќе ги одобрува само заради подмирување на потребите на црната металургија од сушен јаглен.

Финансирањето на изградбата на други капацитети за преработка на јаглен (сушилници на јаглен за други потреби а не за потребите на црната металургија, капацитети за гасификација, брикетирање и др.) Банката ќе овозможи по пат на терминска продажба на девизи за набавка на потребна увозна опрема ако постои интерес на инвеститорите односно банките финансирањето на таа изградба да го врши од сопствените средства.

5. Височината на учеството на Банката во кредитирањето на проширувањето, реконструкцијата односно изградбата на капацитетите од точката 1 ќе се утврди дополнително, по утврдувањето на височината на средствата со кои ќе располага Банката, а најдоцна на 30 дена пред истекот на рокот за поднесување на барањата за кредит.

6. Кредитите за намените од точката 1 Банката ќе ги одобрува под условите:

1) капацитетите што ќе се градат да бидат што пооптимални и да остваруваат високи руднички ефекти, сметајќи со 42-часовна работна недела на запослен работник;

2) за асортиманите кои не поднесуваат транспортни трошоци да е обезбеден пласман на самото наоѓалиште, односно во неговата непосредна близина.

7. Првенство за добивање кредит за намените од точката 1 имаат инвеститорите:

1) што обезбедуваат најниски трошоци на производството на 1.000 Kcal, односно најниска полна цена на чинењето на местото на потрошувачката;

2) што постигнуваат поголем рентабилитет во однос на вкупно вложените средства, сметајќи при тоа со лични доходи за 30% поголеми од планираните просечни лични доходи во индустријата на подрачјето на кое се наоѓа односниот рудник;

3) што имаат најниски трошоци на инвестициите, сметајќи на 1.000 Kcal;

4) што остваруваат поголем руднички ефект, сметано во Kcal, со вкупниот број на запослениот персонал;

5) што најповолно и најсигурно ќе ги снабдуваат подрачјата што немаат dostatно јаглен, со што би се елиминирал доводот на јаглен од поголема далечина;

6) што нудат пократок рок за остварување на редовното производство, сметајќи од денот на одобрувањето на кредитот.

8. Барањата за кредити за намените од точката 1 Банката ќе ги прима од банките на републиките и автономните покраини до 1 август 1964 година.

Кон барањето за кредит, што се поднесува на пропишаните образци на Банката, се прилага и потполната инвестициона програма со пример и претплата на градските работи и со спецификација на опремата, одвоено на домашната а одвоено на увозната со монтажа и транспорт.

9. Изборот на објекти од точката 1 ќе го изврши Банката, а договорите со банките на републиките и автономните покраини таа ќе ги склучи дури тогаш кога Сојузната скупштина ќе донесе одлука за доделување средства на федерацијата за учество на Банката во финансирањето на оваа изградба.

Ро. бр. 11/64

8 мај 1964 година

Белград

Југословенска инвестициона банка

Генерален директор,
Зоран Жагар, с. р.

Претседател
на Управниот одбор,
Геза Тиквицки, с. р.

354.

Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95 точка 4 од Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 50/60 и 16/61), генералниот директор на Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОДАЖБА НА ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД ОДРЖУВАЊЕТО НА XVIII ОЛИМПИЈАДА ВО 1964 ГОДИНА ВО ТОКИО

На 1 јули 1964 година ќе се пушти во продажба серија на пригодни поштенски марки по повод одржувањето на XVIII олимпијада во Токио.

Серијата на овие марки има шест вредности, со следните мотиви и во следните бои:

- 1) од 25 динари — атлетика (трчење), сива, жолта и црна;
- 2) од 30 динари — борење, сива, виолетова и црна;
- 3) од 40 динари — веслање, сива, зелена и црна;
- 4) од 50 динари — кошарка, сива, црвена и црна;
- 5) од 150 динари — фудбал, сива, окереста и црна;
- 6) од 200 динари — ватерполо, сива, сина и црна.

На сите марки на левата страна вертикално е отпечатен натписот: „Југославија”, и тоа со кирилица на вредностите од 25, 40 и 150 динари, а со латиница на вредностите од 30, 50 и 200 динари. Текстот: „XVIII олимпијада 1964” е отпечатен на вредностите од 25, 40 и 200 динари во долниот десни агол, а на вредностите од 30 и 150 динари во долниот лев агол, и тоа со кирилица на вредностите од 25, 40 и 150, а со латиница на вредностите од 30, 50 и 200 динари. Амблемот на олимпијадата (пет кругови) е отпечатен на вредностите од 25, 40 и 200 динари во долниот лев агол, на вредностите од 30 и 50 динари во долниот десни агол, а на вредноста од 150 динари во горниот лев агол под ознаката на вредноста на марката. Ознаката на вредноста е отпечатена на марките од 25, 40 и 50 динари во горниот десни агол, а на марките од 30, 150 и 200 динари во горниот лев агол.

Овие марки ќе се продаваат во сите поголеми пошти, а за франкирање на поштенски пратки ќе важат од 1 јули до 31 декември 1964 година.

Бр. 01—6015/2
22 мај 1964 година
Белград

Заедница на Југословенските пошти, телеграфи и телефони

Генерален директор,
Првослав Васиљевиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ
РЕПУБЛИКИНАРОДНЕ НОВИНЕ
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 18 од 14 мај 1964 година објавуваат:

Издава: Новинска установа „Службен лист на СФРЈ“ Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226.
— Директор и одговорен уредник Љуболуд Гуркиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. —
Печат на Белградскиот графички завод, Белград

Закон за дополненија на Законот за начинот на управувањето и располагањето со средствата на заедничките резерви на стопанските организации;

Одлука за траењето на двегодишниот мандат на пратениците на Републичкиот собор на Саборот избрани во Сојузниот собор на Сојузната скупштина;

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за привременото регулирање на надоместоците на пратениците и функционерите што ги избира или именува Саборот на СРХ;

Одлука за измени во составот на Републичката изборна комисија;

Одлука за изборот и разрешувањето на судии на окружните стопански судови;

Препорака за месните заедници.

Во бројот 19 од 21 мај 1964 година објавуваат:

Закон за занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии;

Препорака за мерките за унапредување на заштитата при работата;

Одлука за намалување на данокот на доход за услужните занаетчиски дуќани за 1964 година;

СОДРЖИНА:

Страна

- | | |
|---|-----|
| 341. Уредба за измена и дополнение на Уредбата за надоместоците на патните и другите трошоци на јавните службеници | 469 |
| 342. Одлука за надоместоците на патните трошоци на членовите на стручните совети на Сојузниот извршен совет | 469 |
| 343. Одлука за вршење работи на извоз и увоз на стоки во малограничниот стоковен промет | 469 |
| 344. Одлука за престанок на важењето на определените највисоки продажни цени за одделни производи | 471 |
| 345. Одлука за утврдување цената на платината | 471 |
| 346. Решение за бришење на Претпријатието „Квалитет“ — Нови Сад од списокот на претпријатијата што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија | 471 |
| 347. Наредба за дополненија на Наредбата за примена на Одлуката за определување премија за добитокот во 1964 година | 472 |
| 348. Наредба за измени и дополненија на Списокот на производите и услугите што се опфаќаат со контролата на цените | 473 |
| 349. Решение за југословенските стандарди од областа на индустријата на гума | 474 |
| 350. Решение за југословенските стандарди за ветеринарни биолошки препарати | 474 |
| 351. Решение за југословенските стандарди за вентили за пневматици | 474 |
| 352. Решение за југословенските стандарди за тракалчки лагери | 474 |
| 353. Услови и критериуми за одобрување кредити со кои Југословенската инвестициона банка ќе учествува во финансирањето на изградбата на капацитети за производство и сушење на јавлен | 475 |
| 354. Решение за пуштање во продажба на пригодни поштенски марки по повод одржувањето на XVIII олимпијада во 1964 година во Токио | 476 |